



Македонскиот новомаченик Свети Ѓорѓи Кратовски само 18 години му посветил на земниот живот, и останал бесмртен и храбар војник Христов, вечен Син на Светлината, вистински и смел Син на својата родна татковина Македонија.

Младиот и убав македонски светител, Свети Ѓорѓи Кратовски, пред нечестивите Османлии храбро го проповедал Господ Исус Христос, вистинскиот Бог, почитуван во Света Троица и Бог го удостоил со вечна награда, го накітил со маченички венец. Поради тоа, со љубов го почитуваме и го прославуваме на денот кој го одредила Светата Црква - 11 февруари по стар календар, или 24 февруари по нов календар.

Тој смело и се спротивставил на османлиската власт која ја експлоатирала целата раја и настојувала насилно и фанатички да манипулира со македонскиот народ, со неговата човечка свест, со верата праведовска и моралот. Тој оставил неизбришан спомен и белег на својот народ и на неговата историја, на своето време и на вечноста.

Свети Ѓорѓи Кратовски се родил во 1497 година во македонското гратче Кратово, од набожните родители Димитрија и Сара. Во родното место ја завршил т.н. старовременска школа. Се просветил преку изучувањето на Светото Писмо и на други црковни книги. Бог го упатил кон Неговата вистина. Го усвојил златарскиот занает.

Во тоа тешко време на македонскиот народ, Османлиите ги собирале христијанските машини деца за јаничари, за османлиски војници (ваквото собирање е познато под името "данок во крв"), а возрасните ги потурчувале. За да не биде забележан од Турците, Свети Ѓорѓи го напуштил Кратово и заминал за Софија, каде работел на својот златарски занает.

Пишува:
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА



МАКЕДОНСКИОТ СВЕТИТЕЛ
СВЕТИ ЃОРЃИ КРАТОВСКИ

Духовно
силниот
Христов
војник и
непобедлив
Македонец,

Свети Ѓорѓи, смирено ја слушал судската пресуда: "Младиот, необично убав, Ѓорѓи Кратовски, ја губи главата затоа што не сака да ја остави својата Света Православна вера - верата на своите предци и браќа и затоа што не сака да се оддели од својот македонски род и од православноста."

Поради тоа што го проповедал Христа, епископот Харалампии бил фатен од неверниците и изнесен на суд. И бидејќи не сакал да им принесе жртва на идолите, бил изложен на најтешки мачења од страна на обласниот управител Лукијан и од војводата Лукиј. Целата кожа му ја одрале и телото му го претвориле во рани.

"МАЧЕНИЦИ МАК МАКИ, НЕ ПЛАШЕ

Своето знаење за верата го зголемил од свештеникот Пејо. Но, и овде мудриот Св. Ѓорѓи бил забележан од Османлиите кои сакале да го потурчат, но бидејќи одбил го фрлиле в затвор.

Го удирале, го плукале, го мачеле во мрачниот затвор, жеден, гладен. Пред Османлиите, бледиот, неискажливо убавиот, смирен и силен Христов војник потврдил: "Нема да се потурчам никогаш и за ништо". Неговиот одговор се крена кон небото и дојде пред Христовиот Престол за да се нарече Свети Ѓорѓи - Прославител на Божјиот Син, бранител на Христовата вера, водител и учител на идните генерации, а неговата родна татковина Македонија - Мајка на маченикот Македонски. Тој оставил вечна порака за Македонецот, како се победуваат човечките страдања, како

се здобива човечката храброст и како се добива последната победа на земниот живот со силната љубов и вера во Божјата вечна правда и својот народ. На маченикот во мислите му навирале зборовите на Христа: "Во светот ќе имате маки; само не плашете се, зашто Јас го победив светот".

Духовно силниот Христов војник и непобедлив Македонец, Свети Ѓорѓи, смирено ја слушал судската пресуда: "Младиот, необично убав, Ѓорѓи Кратовски, ја губи главата затоа што не сака да ја остави својата Света Православна вера - верата на своите предци и браќа и затоа што не сака да се оддели од својот македонски род и од православноста."

На главниот софиски плоштад, Османлиите собрале многу дрва и направиле огромна кла-

да. Тогаш му ја соблекле облеката и го оставиле само по кошула. Ги запалиле дрвата и го фрлиле младиот Горѓи во разгорениот оган. Маченикот бил свртен со лицето кон исток. Горел Светимаченик Горѓи и кога прегореле јажињата со кои му биле врзани рацете, тој се прекрстил и силно ги извикал последните зборови: "Господи, Исусе Христе, во Твоите раце го предавам својот дух!" Еден присутен Османлија, со цепаница го удрил маченикот по глава, и тогаш тој ја испуштил својата млада благородна душа. Османлиите жив го запалиле на клата на 11 февруари по стар календар (или на 24 февруари по нов календар), 1515 година, во Софија, за време на цар Селим.

Важно е да се спомне дека Османлиите сакале целото тело да го изгорат и во прав да го разнесат. Натрупувале многу дрва над него: "И злобните мухамеданци нафрлале во огнот животни, за да не можат да ги распознаат изгорените остатоци. Но, сè изгорело, само телото на маченикот останало. Гореше младото, чесно, невино тело на македонскиот маченик, гореше за никогаш да не изгори. Гореше срцето на



Христа, Единствениот вистински Бог, и поверував во Него".

Свети Харалампии е познат како голем Чудотворец. Во присуство и по наредба на царот, излекувал бесомачен човек и воскреснал мртвовец.

На крај, крвожедниот цар Север донел пресуда Свештеномаченик Харалампии да биде погубен со меч. Свети Харалампии со радост пристигнал на губилиштето, клекнал, погледнал кон небото и го молел Бога: "...Спомни ме, Господи Боже мој, во царството Свое!" Го молел Бога, на местото каде што ќе бидат погребани неговите мошти и каде што се празнува неговиот спомен, да нема глад, масовно умирање, туку да им дарува на луѓето здравје, мир, спасение на душите, да им ги прости гревовите и да им го благослови трудот. Да ја излие Својата благодет на сè. "Заради моите маки, помогни заради мене"! Свети Харалампии му ја предал својата душа на Бога, пред целатот да го спушти мечот на неговиот врат. Настрадал на 10.2./22.2. во 202 година, во 113 година од својот земен живот.

"Господи, Твојот маченик Харалампии во своето страдање примил негнилежен венец

ЕДОНСКИ, ВО СВЕТОТ ЌЕ ИМАТЕ ТЕ СЕ, ЈАС ГО ПОБЕДИВ СВЕТОТ!"

Македонија. Се засветли лицето на Мајка - Македонија како пламен столб, кој се возвиши до небото. Се радува Македонија - се радува неговата родна грутка, се радува на Плодот кој беше во нејзината утроба, израсна и се негуваше и растеше во неа. Светимаченик Горѓи - Победникот над смртта и над Османлиите никогаш не умре. Смртта му ја одвои душата од телото, но не и од Бога, и не од идеалите за слободна Македонија".

Осумнаесетгодишниот Свети Горѓи остана Вечно Момче на Отецот Небесен и на својата сакана родна Македонија. Христовата љубов низ вековите го прослави. Телото на маченикот не изгорело. Нокта телото на Свети Горѓи го зел еден христијанин и тајно го однел во својот дом.

Судијата признал: "Горѓи е светец; оние кои го чувале кажуваат дека иако се доставувале многу дрва, телото не горело". Судијата дозволил покојникот достоино да биде погребан. Се собрал целиот христијански клер и многу христијани и со славословие го погребале во храмот на "Света Великомаченица Марина" во Софија, во 1515 година, на 11 февруари. Неговите мошти се свети и мироточиви.

На денешниот ден Светата Црква му оддава почит на Свештеномаченик Харалампии. Славниот и голем светител Харалампии, со својот живот на земјата постигнал светост и евангелско совршенство. Живеел во времето на нечестивиот римски цар, идолопоклоникот Септимиј Север (кој царувал од 193 до 211 година).

Тогаш Свети Харалампии бил епископ во Магнезиј, град во Тесалија. Ги учел луѓето да веруваат во вистинскиот Бог Исус Христос, а не во бездушните идоли на кои им принесувале жртви. Поради тоа што го проповедал Христа, епископот Харалампии бил фатен од неверниците и изнесен на суд. И бидејќи не сакал да принесе жртва на идолите, бил изложен на најтешки мачења од страна на обласниот управител Лукијан и војводата Лукиј. Целата кожа му ја одрале и целото тело му го претвориле во рани. Бил мачен и по наредба на царот Септимиј Север, на кого светителот, откако ги издржал најсвирепите мачења (бил печен и на оган), смело и мудро му рекол: "Живеејќи многу години, царе, и здобивајќи се со голем разум, јас го познав

од Тебе, нашиот Бог; имајќи ја Твојата сила, ги победи мачителите, а ја скрши и немоќната смелост на демоните. По молитвите негови, спаси ги нашите души", Тропар на празникот.

Царската ќерка, блажената Галина, од царот го побарала телото мачениково, го добила, го помазала со мириси и со скапоцено миро, го обвила во чиста плаштаница и го ставила во златен кивот. Светите мошти на непобедливиот Свештеномаченик Харалампии ги почитуваат христијаните од цел свет. Неговата света глава се чува до денес во манастирот на Свети Архиепископ Стефан на Метеорите во Тесалија.

**Со благослов на Неговото
Високо Преосвештенство
Митрополит г. Горазд**